

ONSCREENKEYS 5

Windows XP[®] / Windows Vista[®] / Windows 7[®] / Windows 8[®] / Windows 10[®]

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Овој интелигентен тастатурата на екранот со виртуелни функции клик на глумчето и говор излез овозможува брзо пишување и работа со компјутер, дури и ако не може или само во делови да се користи хардвер тастатура или на компјутерски глушец.

\u003cPRODUCTNAME\u003e може да се користи за да напишете во било која апликација, било да е тоа на софтвер за обработка на текст, програма за табеларни, софтвер со пошта или интернет пребарувач.

\u003cPRODUCTNAME\u003e често се користи за системи со екран на допир или во комбинација со око тракерот, глумчиња главата и многу други алтернативни влезни уреди..


Увоз параметри, како што се големината на тастатурата и работни брзина може слободно да се прилагоди.

Текст макроя и персоналните фрази направи пишување многу полесно.

\u003cPRODUCTNAME\u003e содржи повеќе од 40 јазици и овозможува брзо менување на јазикот, така што дури и на странски јазик текстови може брзо да се внесе и да се зборува од страна на глас на компјутерот.

\u003cPRODUCTNAME\u003e користи инсталиран гласови систем и, исто така, овозможува поврзување со било кој друг SAPI глас.

Достапни само во верзијата \ available only in the \ version



ТИ БЛАГОДАРАМ

Почитувани корисник!

Ви благодарам многу за изборот \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Се обидовме многу потрудиме да се создаде ефикасен и се уште лесно да се работи програма за вас.

\u003cPRODUCTNAME\u003e е постојано се подобрува. Ажурираните податоци може да бидат превземени од нашиот вебсајт.

Се надеваме дека нашиот производ ги исполнува вашите очекувања.

Ако имате било какви прашања, може да ни стигнат до...

... Од страна на телефон: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... Преку е-маил: mail@tomweber-software.com

Ви посакувам многу забавно во обидот на софтверот.

Tom Weber

Продуктната активација

По период од 60 дена пробен период активирање на софтвер е потребно.

За да ја активирате софтвер, ќе ви треба ProductKey кој може да се најде на следната страница, како и InstallationKey кои ќе бидат генерирани поединечно на инсталацијата на софтверот. Ова значи дека производот може да се активира само откако ќе ја инсталирате.

Постапете на следниот начин за да го активирате \u003cPRODUCTNAME\u003e:

- 1** Инсталирајте \u003cPRODUCTNAME\u003e на вашиот компјутер, и да ја започнете софтверот.
- 2** Одберете ја опцијата \ . \u003cOPTIONNAME\u003e\
Потоа кликнете на копчето \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\
 - a)** Ако вашиот компјутер е поврзан на интернет, внесете ја вашата ProductKey во соодветниот текст. Потоа, кликнете на копчето \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\
А потоа следете ги инструкциите на екранот.
 - b)** Ако вашиот компјутер е поврзан на интернет, кликнете на копчето \ и следете ги инструкциите на екранот. \u003cBUTTONNAME\u003e\

ВАШИОТ PRODUCTKEY

Вашиот ProductKey е:

ИНСТАЛАЦИЈА

Ако \u003cPRODUCTNAME\u003e е дадено на CD, ја стави во CD-ROM уред на вашиот компјутер. Инсталацијата ќе започне автоматски.

Ако инсталацијата од CD-то не започне автоматски, \u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e на CD-то треба да се почне рачно.

ВОВЕД

Софтверот \u003cPRODUCTNAME\u003e е пишување и комуникациски помагала за луѓе кои не се во можност да го користат заеднички хардвер тастатура или компјутерски глушец.

Софтверот не кликување на копчињата и на глумчето автоматски за корисникот. Корисникот само треба да го движите покажувачот до саканото копче, која потоа ќе се активира автоматски по одредено време живеат.

\u003cPRODUCTNAME\u003e секогаш се покажува на другите прозорци, така што ќе можат да праќаат текст на било кој друг прозорец (е. Г. Софтвер за обработка на текст, интернет пребарувач, итн.)

Во \ и во верзија \ \u003cPRODUCTNAME\u003e обезбедува карактеристика клик на глумчето со која глумчето може да се изврши дури и надвор од тастатурата. Click\ Deluxe\


На \ верзија на \u003cPRODUCTNAME\u003e обезбедува опција говор компјутер глас преку кои отчуван текст на машина може да биде излез од звучниците на компјутерот. Deluxe\ Интеграција на било кој компјутер гласови кои се во согласност со стандардот за SAPI е лесно е можно.

Прво стартување

За да го стартувате софтверот, кликнете на иконата \ на работната површина, или повик од програмата група \ во старт менито. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\

Софтверот автоматски ќе го детектира јазикот на вашиот Windows® верзија и да се конфигурира за тоа.

Може да изберете друг јазик, како и уредување на многу параметри во прозорецот за конфигурација. Вие може да се отвори прозорецот за конфигурација со кликување на копчето Поставувања на тастатурата на екранот.



Основи ПРЕГЛЕД

За да напишете со \u003cPRODUCTNAME\u003e (исто како кога пишувате со нормална тастатура) прозорецот текст мора да биде отворен и трепне курсорот има потреби да бидат видливи во прозорецот.

На програмата на проектот, уредувач на текст ќе се отвори автоматски.

Може да deactivate оваа функција во прозорецот за конфигурација или изберете друг уредувач на текст.

Да се активира копчињата на тастатурата на екранот, можете само треба да го движите покажувачот на глумчето над саканото копче и да го чувате таму за малку време. Клучот автоматски ќе се кликне по извесно време живее.

Во прозорецот за конфигурација може да deactivate овој авто-клик функција или промена на живеат време.

Зборот авто-проектот и зборот во

\u003cPRODUCTNAME\u003e предвидува двојно поддршка брз тип:

> Зборот Автоматско комплетирање: Штом сте ја напишале првата буква од нов збор, збор сугестии ќе бидат прикажани во 10 зборот копчиња кои може да го напишете со еден клик.

> Следната Збор-Предлог: Веднаш штом ќе заврши со еден збор, ќе биде прикажан на 10-те веројатно следните зборови.

Стил на пишување адаптација

\u003cPRODUCTNAME\u003e обезбедува сеопфатна речникот стандардно. Покрај тоа, софтверот учи нови зборови и реченици како што ги пишувате и усвојува на вашиот стил на пишување.

Покрај тоа, личните документи и писма може да се увезуваат со цел да се направи софтверот се прилагоди на вашите пишување стилови, дури и побрзо.

Фрази и текст макроа

Можете да го напишете кратки фрази или целата ставовите што сте ги зачувале порано од страна на клик на копче.

Повеќе информации за оваа тема може да се најде на страниците за следење.

Говорејќи (достапно само во верзијата \) Deluxe\

На actived говор излез секоја внесе реченица ќе биде изговорена по притискање на копчето Enter. Ако го копчето Enter потоа се притисне повторно, последната реченица ќе биде изговорена уште еднаш.

Можете да го конфигурирате \u003cPRODUCTNAME\u003e, така што секој збор се зборува веднаш по нејзиното пишување.

Автоматско стартување

Можеби ќе треба \u003cPRODUCTNAME\u003e автоматски стартува со Windows®.

Оваа променлива може да се активира или deactivated во прозорецот за конфигурација во \ табот. Extras\

РАЗЛИКИ на хардвер ТАСТАТУРА

Ова е преглед за клучеви и функции кои што не можат да се најдат на нормална компјутерски хардвер тастатура:



Избриши буква

Брише последното копче



Избриши збор

Брише последниот збор



Basic Settings

Отвора прозорецот за конфигурација



Кликнете-пауза

Привремено го исклучува Авто-клик

Со активирање на заклучување, функцијата Auto-клик ќе бидат прекинати додека не се активира повторно со еден клик на истото копче.



Продолжен Клучеви

Покажува понатамошно клучеви (е. Г. Математички клучеви) и специјални команди



Зборот Shift копчето


Менување случај во изминативе внесо зборот



Промена речникот / Смени јазик

Привремено го менува јазикот

Соодветните копчиња, речникот и гласот на компјутер ќе бидат поставени во согласност со ново-избраниот јазик. Саканиот глас мора да бидат избрани во конфигурациската прозорец прв (достапен во верзија \ само). Deluxe\



Привремено да го исклучите / Овозможено говор излез



Внесете (и зборува последната реченица)

К А бар (достапен во \ и \ верзија) Click\ Deluxe\

Ако имате проблеми со притискање на копчињата со нормален компјутер глумчето, може да се емулира глумчето со \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Земете еден миг да се размислува за кои клик на глумчето ќе треба да се направи (е. Г. Едноставен клик, двоен клик, десен клик или Драг и зависници клик)..

На пример, со цел да се отвори датотеката на работната површина, ќе треба да се направи двоен клик. Изберете ја соодветната клик на глумчето (види подолу), и го движите покажувачот до локација та каде што треба да се направи на клик. По кратко време на клик на глумчето автоматски ќе се врши на таа локација.



А кликнете на ова копче се отвора копче на глумецот Бар:



Глумчето преглед тип клик:



Лев клик (едноставен клик)



Двоен клик



Десен клик



Повлечете капка



Напушти клик Функции и блиски копче на глумчето бар

Параметри на глумчето клик (е. г. толеранција движење, радиус, тремор толеранција, итн) може да се прилагоди во прозорецот за конфигурација.

Говор излез (\ верзија) Deluxe\

Излезот на говор не може да се активира / деактивира со еден клик на следните копчиња:



Во зависност од моменталната состојба на еден од следниве икони ќе бидат прикажани:



Говор излез деактивира



Говор излез активира



Говор излез не се достапни поради грешка



Гласовниот водич не е овозможен во верзијата која Вие ја купивте.

Ако е активирана функцијата за говор излез, секој напишан линија ќе бидат испратени на говорот моторот кога Enter копчето се активира.

Ако на копчето за враќање повторно се притисне, последната реченица ќе биде изговорена повторно.

Можете да го конфигурирате \u003cPRODUCTNAME\u003e, така што секој збор се зборува веднаш по нејзиното пишување.

Компјутер глас дека \u003cPRODUCTNAME\u003e ќе биде со користење можат да бидат избрани во прозорецот за конфигурација.

Ако комуницираат во повеќе јазици, можете да изберете различни глас за секој јазик.

ФРАЗИ

Синтагмата текст модул кој ќе се користи често, е. г. свој име и поштенска адреса, итн

До 10 фрази, може да се постави во \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Поставување фрази:

Се отвори прозорецот за конфигурација, и кликнете на табот \. Text Macros\


Изберете една фраза од листата на достапни фрази, ја преименува ако сакате, и да го замени текст со текстот на вашиот избор.

Потоа, кликнете на копчето \ , кој се наоѓа под фраза која штотуку беше променета.

\u003cBUTTONNAME\u003e\

Тогаш може да се продолжи со уредување на уште една фраза.

Кога ќе се направи уредување фрази, кликнете на \ копчето на Windows конфигурација. Save\



Пишување фрази:



Кликнете на копчето за кутија картичка.

Вашиот кориснички фрази кои се користат да се појави на копчињата од зборот.

Кликнете на едно од копчињата со цел да имаат нејзините основни напишаниот текст.

ТЕКСТ макроа

Со помош на макро функција на текстот може да се внесе бесконечен број на ставови.


А сема согласност за именување се препорачува, бидејќи ќе треба да се повика на претходна писмена текст подоцна од страна на нивните именувања.

Креирање макроа текст:

Се отвори прозорецот за конфигурација и кликнете на табулаторот \ . Text Macros\

Кликнете на копчето \ во областа на десната страна, а потоа внесете го името и текстот што подоцна треба да бидат напишани. New\

Потоа кликнете на копчето \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\ Сега можете да влезат на нови ставови.



Повикувајќи се на текст макроа:

Кликнете на Остро знак (#) на тастатурата.

Ако Шарп знак не е видливо, кликнете на копчето Shift.

Започне со пишување на името на еден текст макро, додека таа се појавува во едно од копчињата за 10 збор предвидување.

Кликнете на соодветното копче збор предвидување да се чуваат текст напишан надвор.

Ако нема текст макроа (текст макроа почнат со остар карактер (#)) се прикажани во копчето збор предвидување, се уште има букви во тампон. Во таков случај, кликнете на Enter првиот клуч, а потоа кликнете на Остро знак, и да почне од почеток.

ПОДДРШКА

Поддршка е обезбедена од вашиот дистрибутер или директно од производителите :

tom weber software
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Германија

Тел.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

Надградби

Сајтов нуди периодични вести за бесплатни надградби и нови функции:

<http://www.onscreenkeys.com>

Критики и сугестии

Ние би биле задоволни ако ни каже ако нешто во врска со нашите софтвер не совршено одговараат на вашите потреби или ако имате било какви предлози за тоа како да се подобри `\u003cPRODUCTNAME\u003e`.

Ве молиме напишете e-mail на

mail@onscreenkeys.com

ДИСТРИБУТЕР ЗАБЕЛЕШКА

Вашиот советник / дистрибутер: